

# Пилешко со шампињони

## Состојки

- 500 гр пилешко
- 150 гр шампињони
- 10 гр путер
- 30 гр MAGGI Идеја за пилешко со 4 видови сирење

## Упатство

1. 500 гр. пилешко бело месо исечете го на помали парчиња и во поголемо тавче пропржете го на 10 гр. путер на силен оган, со повремено мешање.
2. Додадете 150 гр. исечкани шампињони и продолжете со пржење во следните 3 минути со повремено мешање.
3. Содржината на кесичката растворете ја во 400 мл. ладна вода и прелијте преку месото и шампињоните. Продолжете со пржење во полупокриена тава на слаб оган со повремено мешање ( околу 15 минути ).

30 Мин

4 делови

Јаглехидрати	9.8 g
Енергија	253.61 kcal
Масти	25.41 g
Протеини	24.67 g